

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА



К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

(интегрален текст дополнет со измените и дополнувањата во согласност со Одлуката на Владата на Република Македонија за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2014/2015 година, бр. 42-5096/1 од 09.07.2014 („Службен весник бр. 106/2014) и Глава VII од Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2014/2015 година објавен на 11.06.2014 година на Интернет страницата на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и во весникот „Нова Македонија“)

Битола, август 2014 година

Врз основа на член 57 алинеа 2, во врска со член 108 став 4, како и членовите 109 и 110 од Законот за високото образование, Одлуките на Ректорската управа на Универзитетот бр. 07-283/5 од 26.02.2014, бр. 07-733/3 од 05.06.2014 и бр. 07-996/3 од 11.08.2014, Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2014/2015 година, бр. 42-3367/1 од 30.04.2014 година („Службен Весник на РМ“ бр. 73/2014), како и Одлуката на Владата на Република Македонија за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2014/2015 година, бр. 42-5096/1 од 09.07.2014 („Службен весник бр. 106/2014), Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, објавува

К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ

На единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во прва година на прв циклус студии во академската 2014/2015 година, ќе се запише следниов број студенти:

Единици	Редовни во државна квота	Износ на партиципација (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање за вонредни	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА <i>со дисперзирани студии во Охрид</i>	300	100/200	95	100/400	70	400	465
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Машинство	80	200	10	400	10	400	100
Индустриски менаџмент	20	200			5	400	25
Сообраќајно-транспортно инженерство	10	200	5	400	5	400	20
Сообраќајно-транспортна телематика	10	200	5	400	5	400	20
Сообраќајно-транспортни системи и технологии	10	200	5	400	5	400	20
Графичко инженерство	20	200	10	400	5	400	35
Електроенергетски системи	60	200	10	400	10	400	80
<i>Инженерство за заштита на животната и работна средина (во мирување)</i>							
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Мехатроника	20	200	10	400			30
Мехатроника - Охрид	40	100	20	100	20	400	80
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК							
Мехатроника	20	200	10	400			30
СТРУЧНИ СТУДИИ - тригодишни							
Енергетика и заштита на животната средина	10	200	10	400	5	400	25
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП <i>со дисперзирани студии во Струга</i>	420	100/200	155	100/400	70	400	645
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							

Менаџмент и бизнис	40	200	10	400			50
Банкарство и финансиски менаџмент	50	200	30	400	10	400	90
Маркетинг менаџмент	40	200	10	400			50
Меѓународна економија и бизнис	30	200	10	400			40
Сметководство, финансии и ревизија	70	200	20	400	10	400	100
Е-бизнис	70	200	15	400	5	400	90
Иновациски и проектен менаџмент	40	200	20	400	5	400	65
Е-бизнис - Струга	40	100	20	100	20	400	80
Банкарство и финансиски менаџмент - Струга	40	100	20	100	20	400	80
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ТРИГОДИШНИ							
<i>Бизнис информатика (во мирување)</i>							
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД <i>со дисперзирани студии во Крушево</i>	150	100/200	85	100/400	50	400	285
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ЧЕТИРИГОДИШНИ							
Туризам - Охрид	50	200	30	400	20	400	100
<i>Туризам – Велес (во мирување)</i>							
Туризам – Крушево	20	100	10	100			30
Осигурување - Охрид	20	200	20	400	10	400	50
<i>Осигурување – Велес (во мирување)</i>							
Царина и шпедиција - Охрид	10	200	5	400			15
<i>Менаџмент во услужен сектор - Охрид (во мирување)</i>							
<i>Менаџмент во услужен сектор – Велес (во мирување)</i>							
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ТРИГОДИШНИ							
Гастрономија, исхрана и диететика – Охрид	30	200	10	400	10	400	50
<i>Гастрономија, исхрана и диететика – Битола (во мирување)</i>							
Хотелско-ресторански менаџмент - Охрид	20	200	10	400	10	400	40
<i>Хотелско-ресторански менаџмент – Велес (во мирување)</i>							
<i>Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност) (во мирување)</i>							
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	40	200	20	400	15	400	75
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ЧЕТИРИГОДИШНИ							
<i>Наставник за одделенска настава (во мирување)</i>							
<i>Воспитувачи (во мирување)</i>							
Информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Технички факултет – Битола)	20	200	10	400	5	400	35
<i>Македонски и англиски јазик (во мирување)</i>							
Англиски јазик и книжевност	20	200	10	400	10	400	40
<i>Англиски јазик и книжевност – Дебар (во мирување)</i>							
<i>Македонски и англиски јазик – Дебар (во мирување)</i>							
<i>Македонски и германски јазик – Дебар (во мирување)</i>							
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА	140	200	45	400	30	400	215
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ЧЕТИРИГОДИШНИ							
Преработка на анимални производи	50	200	10	400	10	400	70
<i>Менаџмент во биотехниката (во мирување)</i>							
Квалитет и безбедност на храна	50	200	25	400	10	400	85
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ТРИГОДИШНИ							
Фармерско производство	40	200	10	400	10	400	60
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	105	200	95	400	60	400	260
СТРУЧНИ СТУДИИ - ТРИГОДИШНИ							
Општа медицинска сестра	25	200	25	400	15	400	65
Медицинско-лабораториски аналитичар	20	200	20	400	15	400	55
Физиотерапевти	30	200	30	400	15	400	75
Радиолошки технологии	10	200	10	400	5	400	25
Акушерки	20	200	10	400	10	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	100	200	60	400	100	400	260
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ЧЕТИРИГОДИШНИ							
Криминалистика	60	200	40	400	80	400	180

Безбедност	20	200	10	400	10	400	40
<i>Безбедност и евроатлантски интеграции (во мирување)</i>							
Криминологија и криминална политика	20	200	10	400	10	400	40
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ТРИГОДИШНИ							
<i>Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство) (во мирување)</i>							
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО <i>со дисперзирани студии во Битола и Струга</i>	250	100/200	120	100/400	40	400	410
ТРИГОДИШНИ ПРАВНИ СТУДИИ							
Правни студии – Кичево	60	200	20	400	10	400	90
Правни студии – Битола	110	100	60	100	30	400	200
Правни студии – Струга	80	100	40	100			120
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС <i>со дисперзирани студии во Битола, Кичево и Гевгелија</i>	150	100/200	70	100/400	55	400	275
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ЧЕТИРИГОДИШНИ							
Прехранбена технологија и биотехнологија - Гевгелија	50	100	20	100	25	400	95
<i>Прехранбена технологија и биотехнологија – Кичево (во мирување)</i>							
Нутриционизам – Велес	40	200	20	400	10	400	70
Нутриционизам – Битола	40	100	20	100	10	400	70
Нутриционизам – Кичево	20	100	10	100	10	400	40
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	30	200	15	400			45
ИНТЕГРИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ПЕТГОДИШНИ							
Ветеринарна медицина	30	200	15	400			45
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА <i>со дисперзирани студии во Прилеп и Велес</i>	470	100/200	210	100/400	50	400	730
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ЧЕТИРИГОДИШНИ							
Компјутерски науки и инженерство	200	200	100	400	20	400	320
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ТРИГОДИШНИ							
Менаџмент на информациски системи	60	200	20	400			80
<i>Информациски системи во здравството (во мирување)</i>							
Инженерство и менаџмент на софтверски апликации	80	200	20	400			100
Информатика и компјутерска техника – Прилеп	30	100	20	100	10	400	60
Информатика и компјутерска техника – Велес	50	100	20	100	20	400	90
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК							
Компјутерски науки и инженерство	50	200	30	400			80
УНИВЕРЗИТЕТ ВКУПНО:	2155		970		540		3665

II. КРИТЕРИУМИ И УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

1. Право на запишување на прв циклус (додипломски студии) на единиците имаат:

- **Кандидати кои положиле државна или меѓународна матура**
- **Кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагаале државна матура.**
- **Ако на Конкурсот за запишување студенти на додипломски студии во првиот уписан рок не се јават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, право на упис во вториот и во третиот уписан рок може да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.**

- **Кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки.**

Овие кандидати се запишуваат со кофинансирање на студиите како редовни или вонредни студенти надвор од вкупната квота според успехот од завршеното средно образование.

Сродноста на завршеното високо или вишо образование, како и сродноста на факултетите, студиските групи или насоки за кандидатите кои сакаат паралелно да студираат две студиски програми, ја утврдуваат и објавуваат единиците на Универзитетот.

- **Кандидати кои целосно или делумно завршиле средно четиригодишно образование во странство.**

2. На прв циклус (додипломски студии) кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата со партиципација на трошоците за студирање и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

Кандидатите може да се запишуваат и како вонредни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање, доколку тоа го овозможува природата на студиската програма.

Единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола нема да наплаќаат партиципација за:

- студенти без родители;
- инвалиди од прва и втора група;
- воени инвалиди;
- лица растени во домови за напуштени деца.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

3. Доколку кандидатите не се примени во државната или квотата за кофинансирање на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот уписан рок да се запишат на друга студиска програма на која има слободни места по нивен избор во рамките на истата високообразовна единица.

4. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус (додипломски студии) е **успехот постигнат во средното образование**. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

4.1. За кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование и положиле државна матура во учебната 2013/14 година општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со **60%**, а успехот постигнат на државната матура со **40%** од вкупниот број на поени, којшто може да изнесува најмногу **100** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени.

Бодирањето на успехот постигнат на државната матура се врши на следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по **10** поени, интерниот предмет во зависност од постигнатиот успех при полагањето најмногу со **6** поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со **4** поени. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40** поени (**30**

поени од трите екстерни предмети, **6** поени од интерниот предмет и **4** поени од проектната задача).

Бодирањето на екстерните предмети се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на Листата на екстерни предмети, објавена во Прилог I кон Конкурсот. Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се врши така што оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот ранг поделен со 20. Добиените поени од трите екстерни предмети се собираат и по оваа основа може да се добијат најмногу 30 поени.

Бодирањето на интерниот предмет се врши така што оценката што ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се множи со коефициент 1,2 при што може да се освои најмногу 6 поени. Интерниот предмет се бодира само доколку е на Листата на интерни предмети, објавена во Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагаано повеќе интерни предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интерен предмет што се наоѓа на листата и за којшто ученикот добил највисока оценка.

Оценката што ја добил ученикот за **проектната задача** се множи со коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени.

4.2. За кандидатите што положиле државна матура пред учебната 2013/14 година општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со **60%**, а успехот постигнат на државната матура со **40%** од вкупниот број на поени, којшто може да изнесува најмногу **100** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

Бодирањето на успехот постигнат на државната матура се врши на следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по **10** поени, интерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање најмногу со **8** поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со **4** поени. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40** поени (**20** поени од двата екстерни предмети, **16** поени од двата интерни предмети и **4** поени од проектната задача).

Бодирањето на екстерните предмети се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на Листата на екстерни предмети, објавена во Прилог II кон Конкурсот. Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се врши така што оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот ранг поделен со 20. Добиените поени од двата екстерни предмети се собираат и по оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени.

Бодирањето на интерните предмети се врши така што оценките што ученикот ги добил за полагање на интерни предмети се множат со коефициент 1,6 и за секој интерен предмет може да се освојат најмногу 8 поени. Добиените поени за положените интерни предмети се собираат. Интерните предмети се бодираат само доколку се на Листата на интерни предмети, објавена во Прилог II кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагаано повеќе интерни предмети, тогаш се земаат двата предмети кои се наоѓаат на листата и за коишто ученикот добил највисоки оценки.

Оценката што ја добил ученикот за **проектната задача** се множи со коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени.

4.3. За кандидатите што положиле меѓународна матура општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со **60%**, а успехот постигнат на меѓународната матура со **40%** од вкупниот број на поени, којшто може да изнесува најмногу **100** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што положиле меѓународна матура се врши така што се собираат сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што производот може да изнесува најмногу **60 поени**.

Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент **1,2**. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36** поени. Оценката добиена на матурската тема се множи со коефициент **0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4** поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40** поени.

4.4. За кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/08 година) и не полагале државна матура, **основен услов и критериум за запишување** е општиот среден успех и успехот од 4 предмети: мајчин јазик и странски јазик и 2 предмети определени од единиците како битни за студирањето на таа високообразовна единица. Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува со **60** поени, а средниот успех од **2** предмети битни за студирањето на високообразовната единица и средниот успех од предметите мајчин и странски јазик учествува со **40** поени.

Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценки и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за студирањето на високообразовната установа и предметите мајчин јазик и странски јазик) се врши на следниов начин:

- се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените средни оценки за секој предмет поодделно се множат со 2. Овие производи се собираат при што, по оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10 поени, односно вкупно најмногу **40 поени**.

Двата предмети битни за студирањето претходно ги утврдува секоја високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.

4.5. Кандидатите кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење, по основ на успехот по сите предмети од средното образование може да добијат најмногу **60** поени, а по основ на положената училишна матура или положениот завршен испит најмногу **20** поени, односно вкупно, најмногу може да добијат **80** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

Бодирањето на успехот постигнат на училишната матура или на завршниот испит ќе се врши така што задолжителниот и изборниот предмет, во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање, ќе се бодираат најмногу со **8** поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со **4** поени. На овој начин максималниот број на поени по овој основ би изнесувал **20** (**8** од задолжителниот предмет, **8** од изборниот предмет и **4** од проектната задача).

Во прилог на Конкурсот се Листите на предмети што се полагаат како екстерни и интерни предмети за кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/14 година и за кандидати кои положиле државна матура пред 2013/14 година.

Сите единици на Универзитетот се должни да ги истакнат сопствените листи на огласна табла.

5. Начинот на пресметување и вреднување на постигнатиот успех од претходното образование детално се регулираат со Упатството за реализација на Конкурсот.

6. На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психо-физичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на кандидатите е елиминаторно.

7. На единиците на коишто се реализираат студиски програми на англиски јазик ќе се спроведе претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик за пријавените кандидати на овие студиските програми.

8. За реализација на Конкурсот за запишување, наставно-научниот совет, односно наставничкиот совет на единиците на Универзитетот формира конкурсна комисија, а на Педагошкиот факултет - Битола и соодветна комисија за постапување во согласност со точката 6.

По исклучок, доколку единицата на Универзитетот, од објективни причини, не може да формира Конкурсна комисија, Конкурсната комисија за таа единица ја формира Ректорската управа на Универзитетот.

9. За следење на реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира Универзитетска конкурсна комисија.

Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на единиците на Универзитетот, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување, укажува на одделни пропусти и грешки на конкурсните комисии на единиците на Универзитетот и слично.

Доколку во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската конкурсна комисија утврди дека постојат нарушувања на одредбите од Конкурсот во поглед на бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на одлуките на конкурсните комисии на единиците на Универзитетот. Единиците на Универзитетот може да поднесат приговор на Одлуката на Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа. Одлуката на Ректорската управа по приговорот е конечна.

10. Рангирањето на кандидатите на единиците на Универзитетот го вршат конкурсните комисии на единиците. Конкурсната комисија објавува, на огласната табла на единицата на Универзитетот, **прелиминарна ранг-листа** на пријавените кандидати според поените од средното образование. Кандидатот има право на приговор до Конкурсната комисија во рок од **24** часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите од средното образование. Конкурсната комисија одлучува по приговорот во рок од **24** часа. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на единиците на Универзитетот. Доколку кандидатот не е задоволен од Одлуката на Конкурсната комисија, во рок од **24** часа по објавувањето на огласната табла, има право да поднесе втор приговор, којшто преку Конкурсната комисија се

упатува до Управата на единицата на Универзитетот, а кај единиците каде што Конкурсната комисија ја формирала Ректорската управа на Универзитетот, вториот приговор преку Конкурсната комисија се упатува до Универзитетската конкурсна комисија. Управата на единицата или Универзитетската конкурсна комисија одлучува по приговорот во рок од 24 часа. Решението на Управата, односно на Универзитетската конкурсна комисија по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на единицата на Универзитетот. По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, Конкурсната комисија на огласната табла на единицата на Универзитетот објавува **решение за прием на студенти** (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти. Единицата на Универзитетот, истовремено, до Универзитетската комисија, го доставуваат решението на Конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа).

Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови на Педагошкиот факултет – Битола, како и селектираните кандидати на претходните проверки на знаењето на англиски јазик, имаат право на приговор во рок од 24 часа по објавувањето на резултатите од оценувањето до соодветните комисии.

11. Примените кандидати се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата со партиципација на трошоците за студирање и редовни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање.

Доколку редовните студенти запишани во државната квота со партиципација на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат условите утврдени со Законот за високо образование и актите на Универзитетот, ги поднесуваат трошоците за студирање во согласност со истиот Закон, Статутот на Универзитетот и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното студирање.

Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната банка на РМ и го одредува секоја единица на Универзитетот посебно.

Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на овој Конкурс.

Плаќањето надоместок од претходниот став се врши според склучениот Договор со единиците на Универзитетот и истиот може да се плати во **две еднакви рати** и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар.

12. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица, утврдени со Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се запишуваат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма.

Правото од претходниот став кандидатите го докажуваат при пријавувањето, со документ (**Уверение**) издадено од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

13. Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во првиот уписен рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати кои ги

исполнуваат предвидените услови, а доколку останат слободни непополнети места запишувањето ќе се врши во втор и трет уписен рок. **Универзитетот, по потреба, ќе спроведе и дополнителен рок.**

14. Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет) единицата на Универзитетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш единиците на Универзитетот, овие кандидати ќе ги рангираат според дополнителни критериуми и тоа: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл. Овие дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот.

15. На секоја единица на Универзитетот, од сите студиски програми заедно, еден најдобро рангиран кандидат (со највисок број на поени) во квотата на примените редовни студенти, по завршувањето на првиот уписен рок, ќе биде ослободен од плаќање партиципација за првата година на студии.

Доколку има повеќе кандидати кои се рангирани со ист најголем број поени, единиците на Универзитетот ќе определат дополнителни критериуми за определување на студентот кој ќе се здобие со правото на ослободување од плаќање партиципација за првата година на студии.

16. Универзитетот ќе донесе посебна програма за делумно ослободување од плаќање партиципација и други мерки со цел поттикнување и поддршка на студентите кои во текот на студирањето ќе постигнат најдобар успех и резултати.

17. Ректорската управа донесува посебно **Упатство за реализација на Конкурсот.**

III. ЗАПИШУВАЊЕ ВОПРЕДНИ СТУДЕНТИ

1. На единиците на Универзитетот како **вонредни студенти** можат да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат засновано работен однос, како и кандидати коишто од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат:

- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава
- потешка долготрајна болест
- родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредните студенти се запишуваат според **исти услови и критериуми како и редовните студенти**, а се рангираат на посебна ранг-листа.

Вонредните студенти се запишуваат **со кофинансирање на трошоците како и студентите запишани во категоријата со кофинансирање** на студиите од глава **IV** од Конкурсот.

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот, утврден во глава **I** од Конкурсот, го плаќаат во **две еднакви рати**, и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар, во денарска противвредност,

според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, согласно склучениот Договор со единицата на Универзитетот.

3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение за причините назначени во точка 1 став 2 алинеа 1 и 2 (издадено од соодветна здравствена установа) или доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на породилно отсуство.

IV. ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИИТЕ

1. На единиците на Универзитетот, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Запишувањето на оваа категорија студенти се врши со поднесување писмена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во **две еднакви рати** и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, согласно склучениот Договор со единиците на Универзитетот.

3. Единицата на Универзитетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија студенти, поднесуваат изјава во рок од **48** часа по објавувањето на конечната ранг-листа.

Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија, и примерок од неа доставува до Ректоратот на Универзитетот.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат Договор со единицата на Универзитетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

4. На индексите на студентите не смее посебно да се обележува нивната припадност во овие категории.

V. КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СТРАНСТВО

а) Странски државјани

1. Странските државјани се пријавуваат во роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите утврдени со Конкурсот. Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република Македонија го утврдува Министерството за образование и наука.

2. За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет.

3. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на која единица на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти на Владата на РМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, копија од патна исправа, уверение за здравствената состојба издадено од соодветна здравствена станица, како и потврда за направен ХИВ тест и тест за хепатит Ц.

4. При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет – Битола.

За кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не поседуваат сертификат за познавање македонски јазик издаден од Педагошкиот факултет – Битола или поседуваат потврда за познавање македонски јазик издадена од други институции, се врши претходна проверка на нивото на познавање на македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.

5. За кандидатите кои не го познаваат македонскиот јазик, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.

Подготвителната настава се организира во траење од еден или два семестра според програма наменета за изучување македонски јазик како странски.

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите.

По успешното завршување на подготвителната настава и полагањето на завршниот испит, кандидатите добиваат сертификат за познавање на македонскиот јазик од Педагошкиот факултет – Битола и стекнуваат право на запишување во наредната академска година.

6. Школарината за странските државјани за академската 2014/2015 изнесува **1000 Евра, освен за Факултетот за туризам и угостителство - Битола и Факултетот за биотехнички науки - Битола каде школарината за странските државјани** за академската 2014/2015 изнесува **800 Евра.** Предвидениот износ странските државјани го плаќаат за секоја студиска година. Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии родители или самите тие работаат во дипломатските претставништва во Република Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање школарина, доколку Министерството за образование и наука ги поднесува трошоците за нивното студирање.

Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка **1** и **3** од глава **V** го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

Кандидатите **странски државјани се пријавуваат во Ректоратот** на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, во роковите утврдени со Конкурсот.

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство

1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет).

Во оваа квота можат да се запишат **најмногу до 10% од бројот на редовните студенти.**

Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава **I**.

Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање на трошоците за студирање. Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава **IV**.

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови од средното образование завршени во странство или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација на дипломата и свидетелствата од средно образование.

2. Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во странство односно завршената меѓународна матура или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација на свидетелствата за тој дел од средното образование.

Кандидатите од првиот став се запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет).

Во оваа квота можат да се запишат **најмногу до 10% од бројот на редовните студенти**.

Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава **I**.

Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање. Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава **IV**.

Кандидатите **иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование во странство**, кандидатите **државјани на РМ со завршен дел од средното образование во странство** и кандидатите со завршена меѓународна матура се пријавуваат **во Ректоратот** на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, во роковите утврдени со Конкурсот.

VI. ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ УТВРДЕНИ ОД ВЛАДАТА НА РМ ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година – прв циклус студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, Државниот Универзитет во Тетово и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2014/2015 година, Бр. 42-3451/1 од 07.05.2014 година, „Службен Весник на РМ“ бр. 73 од 08.05.2014)

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2014/2015 година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус студии на ниво на единица. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

2. На високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

Процентот на студентите припадници на овие заедници заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

VII. По потреба ќе следи Дополнување на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2014/2015 година

VIII. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

Роковите за претходна проверка на знаењата на Педагошки факултет во Битола ги определува факултетот.

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите во првиот, вториот и третиот уписан рок на сите единици на Универзитетот, се врши во следниве термини:

	Прв уписан рок	Втор уписан рок	Трет уписан рок
Пријавување на кандидатите	13, 14 и 15.08.2014	01 и 02.09.2014	15.09.2014
Претходна проверка на знаењата на англиски јазик*	18.08.2014	03.09.2014	16.09.2014
Објавување прелиминарна ранг-листа	19.08.2014	04.09.2014	17.09.2014
Објавување решение за прием на кандидатите	21.08.2014	09.09.2014	19.09.2014
Запишување на кандидатите	25 и 26.08.2014	11 и 12.09.2014	23.09.2014

***За кандидатите кои се пријавуваат на студиски програми коишто се реализираат на англиски јазик.**

VIII. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

При **пријавувањето** за запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. Пријава за запишување
2. Оригинални свидетелства од сите класови
3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование
4. Документ-диплома за положена државна матура или за положена училишна матура или за положен завршен испит
5. Извод од матичната книга на родените
6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3
8. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено средно високо или вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесуваат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока
9. Кандидатите кои конкурираат како странски државјани ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава V, точка 3 и 4
10. Потврда за уплатени **300 денари** на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

При запишувањето во прва година на прв циклус судии, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација
2. три фотографии (2 – 3,5x4,5см. и 1 - 2x3см.)
3. пријавни листови
4. Потврда за уплатени **200 денари** наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ: 4002979132007, Приходно konto 723012, програма 42
5. Потврда за уплатени **300 денари** за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, ЕДБ: 4002979132007, Приходно konto 723012, програма 42
6. Потврда за уплатени **1000 денари** за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, банка - НБРМ на трезорска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678852, ЕДБ: 4002979132007, Приходно konto: 723012 Програма 42
7. Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

ПРИЛОГ I - Листа на екстерни и интерни предмети

(за кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/14 година)

ПРИЛОГ II - Листа на екстерни и интерни предмети

(за кандидати кои положиле државна матура пред учебната 2013/14 година)

Конкурсот е објавен на интернет страницата:

<http://www.uklo.edu.mk>

ПРИЛОГ I

**ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА
ОПРЕДЕЛЕНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
(за кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/14 година)**

ЕДИНИЦА	СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Економски факултет - Прилеп		1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија за стручни училишта: - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис _____ *ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет	(за гимназии) 1. Географија 2. Филозофија 3. Социологија 4. Историја 5. Информатика 6. Македонски јазик и литература за учениците кои наставата ја следат на албански или турски јазик (избор на еден предмет) (стручни училишта) еден стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за економско-правна и трговска струка или еден стручен предмет по избор од листата на останатите средни стручни училишта
Факултет за биотехнички науки - Битола		1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија за стручни училишта: - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис _____ *ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет	(за гимназии) 1 општообразовен предмет од понудената листа на наставни предмети за гимназиско образование (за средно стручно) 1 стручен наставен предмет од понудената листа на наставни предмети за средно стручно образование според образовниот профил на кандидатот
Технички факултет - Битола		1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: - Странски јазик* - Математика* - Хемија	(за гимназии) Еден (1) општообразовен предмет од природно-математичка област по избор на кандидатот (за стручни училишта) Еден (1) стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за техничка струка или еден (1) стручен предмет по избор од листата на останатите средни

		<p>2. Математика/Странски јазик 3. <i>за гимназии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p><i>за стручни училишта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>Проектна задача по предмет по избор на кандидатот</p> <p><i>(за средно стручно)</i> Еден (1) стручен предмет според образовниот профил на кандидатот Проектна задача по предмет по избор на кандидатот</p>
<p>Факултет за туризам и угостителство - Охрид</p>		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. <i>за гимназии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p><i>за стручни училишта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p><i>(за гимназии)</i> 1. Географија 2. Социологија 3. Историја 4. Хемија 5. Информатика 6. Филозофија</p> <p><i>(за средно стручно)</i> а) Општообразовни предмети 1. Историја 2. Право 3. Деловно работење 4. Сметководство 5. Агенциско работење 6. Хотелско работење</p>
<p>Факултет за безбедност - Скопје</p>		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. <i>за гимназии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p><i>за стручни училишта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал</i></p>	<p><i>(за гимназии)</i> 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Други предмети од областа на општествените науки</p> <p><i>(за средно стручно)</i> Еден (1) општообразовен наставен предмет од понудената листа на наставни предмети</p>

		<i>предметот како втор екстерен предмет</i>	
Правен факултет - Кичево		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика/Странски јазик</p> <p>3. <i>за гимназии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p><i>за стручни училишта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Класични јазици <p><i>(за средно стручно)</i></p> <p>Еден стручен предмет по избор на кандидатот според образовниот профил</p>
Технолошко-технички факултет – Велес		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика/Странски јазик</p> <p>3. <i>за гимназии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p><i>за стручни училишта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика <p><i>(за средни стручни)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика <p>или еден (1) стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
Висока медицинска школа - Битола		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика / Странски јазик</p> <p>3. <i>за гимназии:</i></p> <p>избор од</p> <ul style="list-style-type: none"> - Биологија - Хемија - Физика - Филозофија <p><i>за средно стручно:</i></p> <p>избор од</p> <ul style="list-style-type: none"> - Биологија - Физика - Историја 	<p><i>(за гимназии)</i></p> <p>Наставен предмет од листата на општообразовни предмети</p> <p><i>(за средно стручно)</i></p> <p>Наставен предмет од листата на стручни наставни премети од полето на фундаментална и клиничка медицина, здравствена нега и јавно здравство</p>
Ветеринарен факултет -		<p>1. Македонски јазик и литература или албански</p>	<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија

Битола		<p>јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика/Странски јазик</p> <p>3. <i>за гимназии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p><i>за стручни училишта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>2. Хемија</p> <p>3. Физика</p> <p><i>(за средно стручно)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анатомија со физиологија на домашните животни 2. Микробиологија (со заразни болести, патологија) 3. Сточарство со исхрана на домашните животни 4. Паразитски и внатрешни болести 5. Сточарско производство 6. Микробиологија 7. Клиничка хемија 8. Аналитичка хемија 9. Прехранбена технологија 10. Храна и исхрана 11. Анализа на храна 12. Технологија на прехранбени производи <p>или еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола	Инженерство и менаџмент на софтверски апликации	<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика/Странски јазик</p>	
	Менаџмент на информациски системи	<p>3. <i>за гимназии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* 	<p><i>(за гимназии)</i></p>
	Информатика и компјутерска техника	<ul style="list-style-type: none"> - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија 	<p>Еден (1) општообразовен предмет од природно-математичка област по избор на кандидатот</p>
	Компјутерски науки и инженерство	<p><i>за стручни училишта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p><i>(за стручни училишта)</i></p> <p>Еден (1) стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за техничка струка или еден (1) стручен предмет по избор од листата на останатите средни стручни училишта</p>

ПРИЛОГ II

ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (за кандидати кои положиле државна матура пред учебната 2013/14 година)

ПРЕДМЕТНИОТ МАЈЧИН ЈАЗИК Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ПРЕДМЕТ ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ

ЕДИНИЦА	СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Економски факултет - Прилеп		Математика основно ниво / Странски јазик	(за гимназии) 1. Социологија 2. Информатика 3. Математика или странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) 4. Географија 5. Филозофија 6. Историја (избор на два предмета)
			(стручни училишта) Општообразовни предмети: 1. Информатика 2. Бизнис 3. Математика или странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) 4. Историја (избор на еден предмет) 5. Стручни предмети: - еден стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за економско-правна и трговска струка или еден стручен предмет по избор од листата на останатите средни стручни училишта
Факултет за биотехнички науки - Битола		Математика основно ниво / Странски јазик	(за гимназии) 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика 5. Математика / Странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) (за средно стручно) 1 општообразовен предмет + 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот
Технички факултет - Битола	Машински	Математика основно ниво / Странски јазик	(за гимназии) Два општообразовни предмети од природно-математичка област, по избор на кандидатот (за средно стручно) 1 општообразовен предмет од природно-математичка област и 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот
	Електротехнички		
	Графичко инженерство		
	Патен сообраќај и транспорт		
	Мехатроника		
	Сообраќајно-транспортна телематика		
Сообраќајно-транспортни системи и технологии			
Педагошки факултет - Битола	Наставник	Математика основно ниво / Странски јазик	(за гимназии) По избор на кандидатот 2 (два) општообразовни предмети (за средно стручно) 1 општообразовен и 1 стручен предмет
	Воспитувачи		(за гимназии)

			<p>Уметност и по избор на кандидатот еден општообразовен предмет</p> <p><i>(за средно стручно)</i> 1 општообразовен и 1 стручен предмет</p>
	Македонски јазик и книжевност		<p><i>(за гимназии)</i> По избор на кандидатот два општообразовни предмети</p>
	Странски јазици и книжевност		<p><i>(за средно стручно)</i> 1 општообразовен и 1 стручен предмет</p>
	Информатика и техничко образование		<p><i>(за гимназии)</i> Два општообразовни предмети од природно-математичката област по избор на кандидатот</p> <p><i>(за средно стручно)</i> 1 општообразовен предмет од природно-математичката област и 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
Факултет за туризам и угостителство - Охрид		Математика основно ниво / Странски јазик	<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Математика 2. Странски јазик 3. Географија 4. Социологија 5. Историја 6. Хемија 7. Информатика 8. Филозофија <p><i>(за средно стручно)</i></p> <p>а) Општообразовни предмети</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Математика 2. Странски јазик 3. Историја 4. Бизнис 5. Хемија 6. Информатика <p>б) Стручни предмети</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Економија 2. Право 3. Деловно работење 4. Сметководство 5. Агенциско работење 6. Хотелско работење
Факултет за безбедност - Скопје		Математика основно ниво / Странски јазик	<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Други предмети од областа на општествените науки <p><i>(за средно стручно)</i> Еден општообразовен предмет и Основи на правото или избор од листата на стручни предмети според образовниот профил на кандидатот</p>
Правен факултет - Кичево		Математика основно ниво / Странски јазик	<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Класични јазици <p><i>(за средно стручно)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Историја 2. Еден стручен предмет по избор на кандидатот според образовниот профил
Технолошко-технички факултет		Математика основно ниво / Странски јазик	<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија

- Велес			<p>2. Хемија 3. Физика 4. Информатика 5. Математика / Странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен)</p> <p>(за средни стручни)</p> <p>1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика + 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
Висока медицинска школа - Битола		Математика основно ниво / Странски јазик	<p>(за гимназии)</p> <p>1. Биологија 2. Хемија 3. Физика</p> <p>(за средно стручно)</p> <p>1. Биологија / Хемија / Физика + 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
Ветеринарен факултет - Битола		Математика основно ниво / Странски јазик	<p>(за гимназии)</p> <p>1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика 5. Математика / Странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) 6. Класични јазици</p> <p>(за средно стручно)</p> <p>1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Математика 5. Странски јазик 6. Информатика или бизнис + еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола	Инженерство и менаџмент на софтверски апликации	Математика основно ниво / странски јазик	<p>(за гимназии)</p> <p>1. Информатика 2. Математика или странски јазик (оној кој не е избран како екстерен) 3. Географија 4. Социологија 5. Филозофија 6. Историја</p>
	Менаџмент на информациски системи		<p>(стручни училишта)</p> <p>1. Информатика 2. Бизнис (менаџмент) 3. Математика или странски јазик (оној кој не е избран како екстерен) 4. Историја (се избира еден предмет) 5. Еден стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за економско-правна и трговска струка или еден стручен предмет по избор од листите на останатите средни стручни училишта</p>
	Информатика и компјутерска техника		<p>(за гимназии)</p> <p>1. Информатика и странски јазик</p>
	Компјутерски науки и инженерство		<p>(за средно стручно)</p> <p>1. Информатика или странски јазик Еден стручен предмет по избор според образовниот профил на кандидатот</p>

